

КАДЕ ДА СЕ ОБРАТИТЕ ЗА ПРЕТХОДНА ПРАВНА ПОМОШ



МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ
НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ - СКОПЈЕ

УЛ. „БЛАГОЈ ДАВКОВ“
БР 2/1/1, СКОПЈЕ
ТЕЛ. 02/3220-870



contact@myla.org.mk
www.myla.org.mk



НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР – КУМАНОВО

УЛ. „ДОНЕ БОЖИНОВ“ 11/5,
КУМАНОВО
ТЕЛ: 031/ 427-558



info@nationalromacentrum.org
www.nationalromacentrum.org



МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР – БИТОЛА

УЛ. „ЦАР САМОИЛ“ БР 29, БИТОЛА
ТЕЛ. 047/233-020



mkcbt@t-home.mk
www.mkcbt.org.mk



ЕДУКАТИВНО- ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕХО – ШТИП

УЛ. „БОРИС КИДРИЧ“ БР 4, ШТИП
ТЕЛ. 032/384-143



ed_hum_eho@yahoo.com
www.eho-org.mk



НВО ИЗБОР - СТРУМИЦА

УЛ. „ХЕРОЈ КАРПОШ“ БР.16,
СТРУМИЦА
ТЕЛ. 070/390-549, 034/349-410



izborsr@gmail.com
www.izborsr.com



ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО 8-МИ СЕПТЕМВРИ – СКОПЈЕ

УЛ. „РАДЕ КОНЧАР“ БР.2, СКОПЈЕ
ТЕЛ: 070/390-548

БЕСПЛАТНА СОС ЛИНИЈА ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

0800 44 222

Секој работен ден од 08:30 до 16:30 ч.

За повеќе информации за бесплатната правна помош посетете ја и веб страницата www.pristapdopravda.mk која содржи и упатства и информации за вообичаените правни проблеми со кои се соочуваат граѓаните, како и можност да поставите прашање или да добиете правна информација on-line.

ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО МАКЕДОНИЈА:

Фондација Отворено општество –Македонија

Бул.Јане Сандански бр.111, Скопје

Тел: 02/2477-188

Факс: 02/2444-499

www.fosm.mk

Европската Унија е составена од 28 земји-членки, кои имаат одлучено постепено да ги поврзуваат своите знаења, ресурси и судбини. Заедно, во текот на 50 годишното проширување, тие изградија зона на стабилност, демократија и одржлив развој, и притоа ги одржаа културните разлики, толерантноста и личните слободи.

Европската Унија е посветена на споделување на своите достигнувања и на своите вредности со земјите и народите надвор од нејзините граници.



FOUNDATION ФОНДАЦИЈА
OPEN OTВОРЕНО
SOCIETY ОПШТЕСТВО
MACEDONIA МАКЕДОНИЈА

ПРИСТАП

до правда во Македонија

Проект за унапредување и промовирање на правото на бесплатна правна помош



Овој проект е финансиран од Европската Унија

Оваа брошура е изработена со помош од Европската Унија. Содржината на оваа брошура е единствена одговорност на Фондацијата Отворено општество-Македонија и на ниеден начин не може да се смета дека ги одразува ставовите на Европската Унија.

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Право на бесплатна правна помош може да стекнете доколку сте државјанин на Македонија со постојано живеалиште во Македонија и сте корисник на

Социјална помош

остваруваат право на **детски додаток**

Инвалидски

додаток, а не остварувате други приходи по основа на заработувачка или приходи од недвижности

Најниска пензија, а живеете во семејна заедница со две или повеќе лица кои ги издржувате

Семејство или самохран родител со едно или повеќе малолетни деца кои

Право на бесплатна правна помош остварува и

- дете во ризик
- дете за кое постојат основи на сомневање дека сторило кривично дело или прекршок*

*за овие категории на лица важат посебните услови за БПП, согласно Законот за правда на децата

ИЗНОС НА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИМОТ

Услов за остварување на правото е приходите кои ги остварувате по сите основи и членови на вашето домаќинство да не го надминуваат износот од 50% од просечната месечна плата исплатена во Македонија и доколку вие или член на вашето семејство со кој живеете во исто домаќинство немате имот чија вредност достигнува или надминува пет просечни месечни бруто плати исплатени во Македонија.

Право на бесплатна правна помош имате во сите судски и управни постапки во кое се решава некое прашање од ваш интерес во следните области:

- Права од социјалното, здравственото, пензиското или инвалидското осигурување
- Права од работните односи
- Заштита на деца
- Заштита на жртви на семејно насилство
- Заштита на жртви од казниви дела
- Заштита на жртвите од трговија со луѓе
- Имотно-правни прашања
- Признавање на правото на азил



БЕСПЛАТНАТА ПРАВНА ПОМОШ ОПФАЌА:

ПРЕТХОДНА ПРАВНА ПОМОШ

Правен совет и комплетирање на барањето за остварување на бесплатната правна помош од страна на овластените здруженија на граѓани и подрачните одделенија на Министерството за правда.

ПРАВНА ПОМОШ

Застапување во сите степени во судски и управни постапки и составување на писмена во судски и управни постапки (подготовка на тужби, поднесоци, жалби и сл.) од страна на регистрираните адвокати за давање на бесплатна правна помош достапни на www.pravda.gov.mk

КАКО ДА ГО ОСТВАРИТЕ ПРАВОТО НА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

За да го остварите правото на бесплатна правна помош треба да поднесете **барање** до надлежното подрачно одделение на Министерството за правда (образецот е достапен на www.pravda.gov.mk).

За пополнување на барањето и подготовката на пропратната документација можете да се обратите до едно од здруженијата наведени во оваа брошура.